

ПО ТРАГИТЕ НА ПИСМОТО И НА ЈАЗИКОТ НА АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ

Томе Бошевски, Аристотел Тентов

А п с т р а к т: Во трудов се презентирани резултатите од истражувањата реализирани во рамките на проектот „Дешифрирање на средниот текст на каменот од Розета“.

Констатирано е дека за средниот текст на каменот од Розета е користено слоговно писмо од типот согласка-самогласка. Идентификувани се симболи за 25 согласки. Користејќи ја постапката на пресликување и ротација во рамнината на пишување, определен е еднозначен начин за поврзување на симболот за согласка со 4 или со 8 самогласки. Иако ретко употребувани, идентификувани се и симболите за запишување на изолирани самогласки и согласки. Во анализираниот текст, покрај пишувањето на слоговните знаци еден до друг, често се пишувани слоговните знаци и еден над друг, во форма на лигатури. Иако во мал број, идентификувани се и неколку пиктографски симболи.

Озвучувањето на идентификуваните слоговни знаци, осамени согласки или самогласки и лигатури, е реализирано со користење на архаизми од дијалекти на современиот македонски јазик. Во анализираниот текст кој е пишуван одесно налево, без растојание меѓу зборовите и без одвојување на речениците во непрекината низа, идентификувани се повеќе од 160 зборови кои го задржале значењето во некои дијалекти од современиот македонски јазик. Исто така, идентификувани се и одреден број граматички правила кои се препознатливи и во современиот македонски јазик, како што е формирањето суперлатив кај придавките со префиксот **нај**, множина кај именките со додавката **и**, појавата на определена и неопределена форма кај именките и зачестената употреба на предлогот **на**. Со вака идентификуваните слоговни знаци, нивното озвучување и определените правила на пишување, создадена е еднозначна методологија за препознавање на одредени зборови и за читање на напишаното.

Резултатите од дешифрирањето на средниот текст на каменот од Розета укажуваат на многу повеќе детали кои ги нема во текстот запишан со античко-грчко писмо. Оваа констатација го потврдува сознанието на науката

уште од времето на Томас Јанг (1822 година) дека средниот текст е оригиналот. Врз основа на нашите истражувања, ова сознание можеме да го допрецизирааме со констатацијата дека декретот на фараонот во средниот текст на каменот од Розета во оригинал е напишан на јазикот на античките Македонци со писмо на *живише ъсъдари*, односно со официјалното писмо и јазик на државата којашто тие ја управувале повеќе од еден век.

Клучни зборови: антички Македонци, писмо, јазик


ВОВЕД

Предмет на ова истражување е дешифрирање на средниот текст на каменот од Розета.

Каменот од Розета е еден од најпознатите текстуални артефакти од стариот Египет што е предмет на голем број проучувања и истражувања во научниот свет од ова подрачје. Името го добил според местото каде што е ископан, тоа е Розета, односно Ел-Рашид на арапски. Откриен е од некој француски војник кој работел на ископување фортификациски објекти за потребите на војската на Наполеон во текот на неговата кампања во Египет, во 1799 година. По краткотрајниот воен судир со англиската војска која ја добива војната, склучен е мировен договор во Александрија во 1802 година. Согласно одредбите на овој договор, сите добра и артефакти што ги поседувала француската војска им припаднале на Британците. Врз основа на тоа, каменот од Розета е однесен во Англија, каде што и денес се наоѓа и е еден од најпознатите експонати на Британскиот музеј во Лондон.

Каменот од Розета претставува карпа црн гранит, прикажан на сликата 1.

Значењето и интересот што каменот од Розета го побудил во научниот свет се заснова на тоа што на него е напишан посебен декрет, според современата наука издаден од свештениците за величавање на фараонот Птоломеј V Епифан Евхаристос една година по неговото крунисување, поточно, согласно денешниот календар, на 27 март 196 година пред н.е. Посебниот интерес произлегува поради тоа што овој декрет е напишан со три писма, и тоа: со хиероглифи, со т.н. демотско и со античко-грчко писмо. Врз основа на текстот напишан со античко-грчкото писмо, познатиот француски научник Шамполион во 1822 година го дешифрирал хиероглифското писмо употребувајќи античко-египетски јазик за озвучување.



Сл. 1. Слика на каменот од Розета од Британскиот музеј во Лондон

Според сознанијата на современата наука, и покрај тоа што текстот е напишан со три писма, употребени се два јазика, и тоа: античко-египетски, во текстот напишан со хиероглифи и со демотско писмо, и античко-грчки, во текстот напишан со античко-грчко писмо. Сè до почетокот на 20-тиот век била општоприфатена тезата дека на каменот од Розета се употребени *три писма на три јазика*. Поради тешкотиите со определување и дефинирање на третиот јазик којшто е користен при пишувањето на средниот текст на каменот, во првата декада од 20-тиот век почнува да доминира тезата дека на каменот се употребени *три писма и два јазика*. На овој начин, сегашната наука застапува гледиште дека за да се напише декретот на каменот од Розета на античко-египетски јазик се користени две писма: хиероглифско и демотско.

Основна претпоставка при нашето истражување е дека при пишување на текстот на каменот од Розета употребени се *три писма, но на три јазика*, и тоа: *античко-египетски*, напишан со хиероглифско писмо, *античко-македонски*, напишан со демотско писмо, и *античко-грчки*, напишан со античко-грчко писмо. Оваа претпоставка се заснова врз фактот што тогашните владетели на Египет, династијата на Птоломеите, потекнуваат од Птоломеј Сотер, генерал на Александар Македонски, односно се антички Македонци. И според сознанијата на дел од современата наука, античките Македонци зборувале на јазик различен од античко-грчкиот, а повеќе од очигледно е дека тие морале да знаат да пишуваат и да читаат на својот јазик. Наша претпоставка е дека писмото што тие го користеле е писмото употребено во средниот текст на каменот од Розета, што денес во научните кругови е познато под терминот демотско писмо. Претпоставката добива на веродостојност, ако се земе предвид дека демотското писмо било во универзална употреба во тогашниот писмен дел од светот, односно се употребувало и во тогашна Персија и Египет за пишување на државни документи, документи за имотно-правни работи, научни текстови, поезија и проза.

Изгледот на средниот текст на каменот од Розета е прикажан на сликата 2.

Познато е дека демотското писмо по својот карактер е слогочвно, што значи дека секој знак означува еден слог од типот согласка-самогласка. Во споредба со буквеното писмо, слоговното писмо може повеќе е подложно на влијание во поглед на јазикот на кој тоа се употребува. Од оваа причина, би требало да постојат различни варијанти на самото писмо во зависност од јазикот на којшто се пишува,

како што тоа, впрочем, е случај и ден-денес со латиницата, каде што постојат различни варијанти за различни јазици каде што се употребува таа.



Сл. 2. Слика на средниот текст на каменот од Розета

Треба да се напомне дека во минатото и денес демотското писмо било и е предмет на интензивни истражувања. Едно од најзначајните и водечки дела во подрачјето на изучувањето на демотското писмо, па и јазик како што се нарекува ново-египетскиот јазик, е „Речник и граматика на демотскиот јазик“, на Ориенталниот институт од Чикаго, САД. Иако е јасно и сосема општоприфатено дека станува збор за слоговно писмо, во оваа значајна публикација авторите истакнуваат дека не се во состојба да читаат знак по знак (слог по слог), туку предлагаат текстот да се чита збор по збор, притоа претпоставувајќи апсолутна јазична идентичност во формирањето на речениците, изразите и сите имиња на владетелите и боговите во текстот на античко-египетскиот со античко-грчкиот текст.

Во текстот што следи прикажани се сознанијата и резултатите на нашите истражувања при анализа и дешифрирање на средниот текст на каменот од Розета, поаѓајќи од претпоставката дека текстот со демотско писмо е напишан на јазикот на *античките Македонци*, односно на *античко-македонски јазик*.

Во првата глава од текстот дадени се основните карактеристики на анализираното писмо. За разлика од истражувањата на Ориенталниот институт од Чикаго, во нашите истражувања на демотско-то писмо појдаме од основниот факт: тоа е слоговно писмо и ние го разгледуваме знак по знак, односно слог по слог. Дефинирани се неколку групи на слоговни знаци, според нивната намена во поглед на тоа дали се озвучува слог, самостојна согласка или самостојна самогласка. Исто така, идентификувани се и неколку знаци што најверојатно се остаток од некое постаро пиктографско писмо и како такви означуваат цел поим. Дефиниран е и начинот на пишување на т.н. лигатури, што според нас претставува карактеристика на античко-македонската варијанта на ова широко употребувано писмо во дадениот период на медитеранско-азиската цивилизација.

Во втората глава прикажана е постапката за озвучување на слоговните знаци, знаците за означување на чиста согласка, чиста самогласка и начинот на читање и озвучување на пиктографските знаци и лигатурите. Слоговните знаци ги класифицираме во 3 класи, и тоа: асиметрични, симетрични и накосени знаци. Асиметричните знаци се карактеризираат со тоа што можат да имаат 8 положби во рамнината на пишување, па затоа се употребуваат за запишување на согласките што можат да формираат поединечни слогови со сите осум самогласки, колку што ги содржел античко-македонскиот јазик. Симетричните и накосените слоговни знаци можат да имаат само 4 положби во рамнината на пишување, со што можат да се запишат слогови на соодветни согласки со 4 самогласки. Меѓутоа, по правило согласките за чие означување се употребува симетричен или накосен знак прават дополнително слог и со самогласката *и*. За запишување на вакви слогови, бидејќи не е предвидено да се користи слоговен знак, се употребува чиста согласка и ознаката за чистата самогласка *и*. Како остаток од некое постаро писмо во анализираниот текст се среќава и употребата на 4 пиктографски знаци. За два од нив го дефиниравме нивното озвучување и значење, додека за другите два успеавме да го дефинираме само нивното значење. Лигатурите се посебна форма за запишување, при што на местото определено за еден знак се среќаваат 2 до 3 знака напишани еден на друг и/или еден врз друг. При читањето на лигатурите едноставно само се чита значењето (во вид на слог) на секој поединечен знак, а меѓу нив се вметнува слогот *на*, што во потполност ја одразува геометристката положба на знаците. Оттука, многу јасно следува нашата претпоставка дека ли-

гатурите би требало да бидат основна карактеристика на античко-македонската варијанта на ова писмо, со оглед на фактот што и денешниот македонски јазик се одликува со многу честа употреба на предлогот **на**.

Во третата глава, преку примена на правилата за озвучување, прикажани во втората глава, дадени се: начинот на формирање суперлативна форма на придавките, начинот на изразување множина кај именките и начинот на формирање определена и неопределена форма кај именките.

Во четвртата глава е детално разработена најчесто среќаваната композиција на зборови во текстот, односно титулите, името, презимето и прекарот на царот.

Во петтата глава прикажани се имињата на мајката и на таткото на царот, имињата на неговиот дедо, прадедото и прапрадедото, како и имињата на некои од нивните сопруги што ги среќаваме во анализираниот текст.

Во шестата глава обработени се категориите на млади прислужнички што се набележани во текстот.

Во седмата глава опфатени се различните категории свештенаци наведени во анализираниот текст.

Во осмата глава дадена е детална анализа на последниот ред во текстот. Основната причина за ова се заснова на фактот што овде е дадена наредбата во кои храмови, во кои земји и на кои писма да се напише декретот. За разлика од античко-грчкиот текст во кој се наведени само храмовите од прв, втор и трет ред, во овој дел од текстот се наведуваат групите храмови на Богот Змија на Устието, Богот на Асуан и нашиот Бог. Треба да се напомне дека Богот Змија бил Бог на Делтата на Нил и на Долен Египет, а богот на Асуан главен Бог на Горен Египет, што е општоприфатен факт во современата наука од ова подрачје. Во однос на деловите од земјата каде што треба да се постави каменот со декретот, како и во однос на двете писма на коишто покрај елинското писмо треба да се напише декретот нема никакви информации во античко-грчкиот текст. Ова е од едноставна причина што делот од каменот на ова место е откршен. Во анализираниот текст успеавме да ги одгатнеме трите земји во чии храмови се наведува дека треба да биде поставен каменот, и тоа: Египет, Синај и земјата на најголемиот Бог Чо на Тнани (за оваа територија претпоставуваме дека е подрачјето на Натанија во денешен Израел). За писма-

та на коишто треба да биде напишан декретот среќаваме описан приказ, и тоа: писмото *на Врховните свештеници, на Живите господари и на Danajci*. Писмото на врховните свештеници е хиероглифското писмо, писмото на живите господари е писмото на античките Македонци, затоа што живите господари биле по потекло антички Македонци, а името Danajci најверојатно била ознака со која античките Македонци се обраќале кон Грците во тој период.

Во деветтата глава опфатени се имињата на териториите и народите што ги среќаваме во анализираниот текст. Успеавме да идентификуваме како античките Македонци го нарекувале Египет, двата дела на Египет – Долен и Горен Египет, како и античко-македонското име за Синај. Во текстот се наведуваат и имињата на етносите што живеат во антички Египет. Интересно е тоа што покрај Египќаните (во оригинал во демотскиот текст наречени Гупаци), Danajci (античко-македонски термин за античките Грци) се спомнува и посебен етнос – египетски Danajci. Уште поинтересно е тоа што античките Македонци се нарекуваат деца на Деа, којашто и според современата наука е Божица Мајка кај Македонците.

Во десеттата глава наведени се имињата на боговите на античките Македонци. За дел од нив успеавме да ја одгатнеме и нивната функција како богови. Во текстот ги идентификувавме и имињата на некои богови на античките Египќани, онака како што се нарекувале во оригинал на античко-египетски. Со оглед на тоа што истите богови во античко-грчкиот текст се запишани со нивните античко-грчки имиња, првпат сме во состојба да наведеме како еден ист бог се нарекувал на античко-египетски, античко-македонски и античко-грчки. Ова сознание е дијаметрално спротивно со толкувањето на современата наука каде што на античко-египетските богови во текстот напишан со хиероглифско писмо им се даваат истите имиња како што се наведени во античко-грчкиот текст. Во нашите истражувања ја потврдуваме претпоставката дека имињата на боговите кај различни народи на различни јазици *mora* да се разликуваат, само нивните функции остануваат исти.

На крајот од текстот е даден заклучокот.

Како Прилог 1 даден е речник на поими што се прочитани според предложената постапка за читање. За полесно снаоѓање, речникот е даден во вид на табела со пет колони, и тоа: во првата колона е даден оригиналниот запис, во втората колона е даден генериран препис според нашата постапка, во третата колона е дадено озвучување-

то на записот според оригиналната постапка за озвучување претставена во текстот, во четвртата колона е дадено толкувањето на значењето на современ македонски јазик, а во петтата колона е даден преводот на соодветниот поим на англиски јазик, кој пак е направен врз основа на античко-грчкиот текст и е присутен во соодветната литература. Ова е направено за да може да се споредат резултатите од читањето според предложената постапка со општопознатите и прифатените резултати од читањето на античко-грчкиот текст.

1. ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА АНАЛИЗИРАНОТО ПИСМО

При пишувањето на средниот текст на каменот од Розета користено е писмо со следниве основни карактеристики:

- Насоката на пишување е оддесно налево;
- Нема интерпункциски знаци во денешна смисла на зборот;
- Нема големи букви;
- Нема разделување на зборовите и употреба на празно место, се пишува во непрекината низа;
- Употребеното писмо е слоговно, од типот согласка самогласка, со незначителна употреба на определени знаци од сликовното писмо.

1.1. Идентификација на слоговните знаци

Релативно значајниот обем на расположливиот текст, од околу 4 500 знаци, ни дава шанса да ги идентификуваме формите на знаците кои се во основата на употребеното писмо. Како најчесто појавувани, обележани се асиметрични, симетрични и коси знаци.

1.1.1. Асиметрични слоговни знаци

Асиметричните слоговни знаци имаат особина во рамнината на пишување да се запишат во 8 (осум) различни положби и на тој начин еднозначно да обележат слогови на една согласка со 8 самогласки.

Во анализиранот текст се идентификувани 12 (дванаесет) асиметрични знаци, и тоа:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



како ознаки за 12 (дванаесет) согласки.

Секој од овие 12 знака во рамнината на пишување може да биде запишан во по 8 (осум) положби, како на пример:

1 2 3 4 5 6 7 8




На овој начин, со само 12 различни асиметрични знаци едно-значно можат да се напишат $12 \times 8 = 96$ слогови од видот согласка-самогласка.

Асиметричните знаци набележани под броевите 1, 3, 5, 7, 8 и 9, во положбата запишана под броевите 1, 3, 5 и 7 во XVI век се користени од познатиот математичар Cardan како знаци за пишување броеви, во неговото дело "System for writing numbers".

Како што во анализиранот текст со обликот на знакот се определува согласката, а со положбата самогласката во слогот, Cardan во своето дело со обликот на знакот ги определува цифрите, а со положбата ги определува тежините (единици, десетки, стотки и илјади) во бројот, што е прикажано на слика 1.1. Броевите меѓу 1 и 9999 се пишуваат во облик на лигатури, при што е заедничка вертикалната црта, а се додаваат страничните елементи на соодветните цифри, како што е прикажано во десниот дел на сликата 1.1.


Ако се потсетиме дека анализиранот текст е од вториот век пред новата ера, запишан на територијата на Египет, а Cardan творел во XVI век од новата ера во Италија, можеме да констатираме дека по 1800 години на Медитеранот сè уште се знаело за знаците од анализираното писмо.



Сл. 1.1. Систем за пишување броеви
(од книгата на Cardan, ARS MAGNA,, System for writing numbers,)

1.1.2. Симетрични слоговни знаци

Симетричните слоговни знаци имаат особина во рамнината на пишување да се запишат во 4 (четири) различни положби и на тој начин еднозначно да обележат слогови на една согласка со четири самогласки. Во анализираниот текст се идентификувани 6 (шест) знаци, и тоа:



како знаци за 6 (шест) согласки.


Секој од овие 6 знаци во рамнината на пишување може да биде запишан во 4 (четири) положби, како на следниот пример:




На овој начин, со 6 различни знаци можат еднозначно да се запишат $6 \times 4 = 24$ различни слогови од видот согласка-самогласка.

1.1.3. Накосени слоговни знаци

Накосените слоговни знаци, исто како и симетричните слоговни знаци, во рамнината на пишување можат да се запишат во 4 (четири) различни положби и на тој начин еднозначно да обележат слогови на една согласка со четири самогласки. Во анализираниот текст се идентификувани 6 (шест знаци), и тоа:



Секој од овие 6 знаци во рамнината на пишување може да биде запишан во 4 (четири) положби, како на следниот пример:



На овој начин, со 6 различни знаци можат еднозначно да се запишат $6 \times 4 = 24$ различни слогови од видот согласка-самогласка.

1.1.4. Специфичен слоговен знак

Посебно треба да ја обележиме појавата во текстот на еден специфичен знак кој го идентификуваме во 4 форми, и тоа:



Во последната форма, како две коши црти доближени во горниот дел, овој слоговен знак го среќаваме и ден-денес во повеќе слоговни писма на азискиот континент.

1.2. Знаци за изолирано пишување согласки

Некои од согласките во текстот се среќаваат запишани изолирано, и тоа во следнива форма:



Косата црта во составот на основниот знак во првите два и во последниот случај е употребена во функција на вирам, односно ја елиминира самогласката од соодветниот слог.

1.3. Знаци за изолирано пишување самогласки

При пишувањето се јавува потреба за запишување на изолирана самогласка. За запишување на изолирана самогласка се употребуваат знаци само во една положба. Во текстот се идентификувани следниве знаци што рефлектираат да ги представуваат самогласките:



1.4. Пиктографски знаци

Како остаток од некое постаро писмо, во анализираниот текст се појавуваат неколку знаци кои не се вклопуваат во слоговната концепција. Тоа, пред сè, се однесува на многу често појавуваните три вертикални и три коси црти:



што претставува појава која веќе е проучувана во соодветната литература од ова подрачје.

Не толку често, се појавуваат уште два други знака, кои исто така не можат слоговно да се појаснат, и тоа:



Првиот знак претставува стилизирана форма на египетскиот бог на мртвите, а вториот стилизирана форма на змија.

1.5. Пишување на лигатури

Воочливо е дека во текстот покрај пишувањето на слоговните знаци еден до друг се појавува и нивно пишување еден над друг и еден врз друг, како на пример:



Овие форми ги нарекуваме лигатури и сметаме дека отсликуваат специфична карактеристика на јазикот кој се изразува преку писмото.

Најчесто во лигатурите учествуваат 2 до 3 знака. Со лигатура по правило се запишува почеток на збор, додека крајот на зборот чиј почеток е запишан во вид на лигатура се реализира со еден, а поретко со 2 до 3 слога (знаци).

2. ОЗВУЧУВАЊЕ НА ИДЕНТИФИКУВАННИТЕ ЗНАЦИ

Многу повеќе од гласовните, слоговните писма ги носат во себе карактеристиките на јазикот којшто треба да го запишуваат.

Ако е основна претпоставка дека анализираниот текст е напишан на јазикот на античките Македонци, определувањето на основните гласовни карактеристики на тој јазик ќе го реализираме преку гласовните особености на јазиците на домородното население од ареалот на Балканот, како негова матична територија. Ќе претпоставиме дека гласовните вредности на самогласките и согласките како најнеподложни на промени останале со иста звучност до денешен ден.

2.1. Озвучување на слоговни \bar{t} е знаци

Озвучувањето на идентификуваните слоговни знаци може да се реализира со препознавање во текстот на зборови кои го задржале своето значење до ден-денес во јазици или дијалекти на јазици од ареалот на Балканот или пошироко, од европскиот ареал. Се разбира, во оваа фаза анализата ќе се заснова врз споредба помеѓу зборови од текстот на каменот од Розета и архаизми во дијалекти на актуелниот македонски јазик.


2.1.1. Озвучување на асиметрични \bar{t} е слоговни знаци

Со повеќе од стотина зборови од денешниот македонски јазик озвучени се сите 12 асиметрични знаци со соодветни согласки, и тоа:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ѓ	Ѓ	Р	Ж	З	Ѕ	Ѓ	Ќ	Ќ	Ќ	Ќ	Ќ

Асиметричните знаци за **P** и **J** во денешното и во античко-македонското писмо имаат ист облик и иста звучност. Преостанатите асиметрични знаци, според обликов на пишување, меѓусебно се слични и со нивната звучност, како на пример асиметричните знаци за **Ж**, **З** и **S**. Исто така, сличноста во пишувањето и во звучноста важи и за асиметричните знаци **C**, **Ц**, **Ч** и **Ш**.

Секоја од овие 12 согласки во рамнината на пишување може да биде запишана во 8 положби и да означи слогови со 8 самогласки, како на примерот на знакот за согласката **J**.



Постапката на пресликување и ротација на основниот знак во рамнината на пишување, за да се приклучи соодветната самогласка од слогот, прикажана е на сликата 2.1.

		Г Ѓ		
		о е		
Г	и	П	о	Г
Г	е		ь	Г
		а у		
		Л Ј		

Сл. 2.1. Ротација и пресликување на слоговен знак во рамнината на пишување

Во текстот се идентификувани сите 8 положби на пишување, значи се озвучени слогови со сите 6 активни самогласки во денешните словенски јазици и долгите форми на самогласките **O** и **E** кои се зачувани во современиот литературен словенечки јазик [1, 2], како и во некои од дијалектите на македонскиот јазик (мијачкиот и вевчанскиот) [7].

Сите форми на асиметричните знаци, со нивното озвучување, дадени се во табелата 2.1.


Т а б е л а 2.1.

Асиметрични знаци и нивното озвучување

бр	самогласки согласки	о ø	о ö	у	е ě	е ɛ	ъ	а	и ɪ
1.	Ј	ѓ	ѓ	ј	ј	ј	ј	ј	ј
2.	Р	ρ	ρ	đ	ρ	ρ	ρ	ρ	ρ
3.	Ѓ	ѓ	ѓ	ј	ј	ј	ј	ј	ј
4.	Ж	џ	џ	ј	ј	ј	ј	ј	ј
5.	З	ž	ž	ј	ј	ј	ј	ј	ј
6.	С	ѕ	ѕ	ј	ј	ј	ј	ј	ј
7.	П/Ѓ	ѓ	ѓ	ј	ј	ј	ј	ј	ј
8.	Т	ѓ	ѓ	ј	ј	ј	ј	ј	ј
9.	С	ѓ	ѓ	ј	ј	ј	ј	ј	ј
10.	Ц	Ќ	Ќ	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч
11.	Ш	ѓ	ѓ	ј	ј	ј	ј	ј	ј
12.	Ч	Ќ	Ќ	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч

2.1.2. Озвучување на симетричните слоговни знаци

Со околу 20-тина зборови од денешниот македонски јазик озвучени се 6 симетрични знаци, и тоа:



За секој од означените знаци во текстот се најдени не повеќе од 4 положби на пишување. Формирањето на слогови со соодветните самогласки прикажано е во табелата 2.2, позициите 1, 2, 4, 5, 6, и 7, соодветно.

Т а б е л а 2.2.

Симетрични и коси знаци и нивното озвучување

бр	самогласки согласки	о ø	о ɔ	у ʌ	е ɛ	е ɛ	ь ʊ	а -	и ɪ
1.	Б	Ծ	Ը		Ծ	Ը			
2.	В/ќ	>	∨		<	^			
3.	Ф	՞	՞		՞	՞			
4.	М	Լ	Լ		Լ	Լ			
5.	Х	→	↓		←	↑			
6.	Г	━	━		━	━			
7.	Կ	՞	՞		՞	՞			
8.	Д	Լ			Լ	Լ			
9.	Л(Р)/λ	Y		λ	Y	λ			
10.	Љ	Յ		Ղ	Յ	Ղ			
11.	Н/՚	Ւ		՚	՚	՚			
12.	Կ	՞	՞		՞	՞			
13.	Ќ	՞	՞		՞	՞			

Идентификувавме дека за формирање на слог со самогласката *и*, знаците за согласките **В** и **Լ** се пишуваат со ознака за вирам и потоа се додава симболот за самогласката *и* (**Լ**).

2.1.3. Озвучување на косите слоговни знаци

За разлика од асиметричните знаци, каде што во основниот знак доминантна е вертикална црта, во косите знаци доминантна е коса црта. И за овие знаци идентификувани се не повеќе од 4 положби на пишување.

Формирањето на слогови со соодветните самогласки прикажано е во табелата 2.2, позиции 3, 9, 10, 11, 12 и 13, соодветно.



Во текстот, знакот за согласката **Љ** најчесто се појавува во слог со самогласката **у**, што е карактеристика и на современиот македонски јазик.

Првиот знак одлево надесно во анализираниот текст е ротирана форма на знакот **Б** за 45 степени во насоката на стрелките на часовникот. За овој знак досега не е најден дефиниционен збор во дешниот македонски јазик, а наша претпоставка е дека најверојатно ја претставува согласката **Ф**.

2.1.4. Озвучување на специфични слоговници знаци

Специфичниот слогов знак што според обликот потсетува на буквата **Д** во кирилицата, доби потврда со озвучување на сите негови форми, и тоа:



Независно од нашите истражувања, слоговниот знак **Ди** и во монографијата [5], „*Праславянска писменост*“ од авторот Г. С. Гриневич, Москва 1993 година, има ист облик и озвучување.

2.2. Озвучување на знаци за изолирани соѓласки

Забележана е честа употреба на некои изолирани согласки кои ги озвучуваме на следниов начин:



Изговорот на изолираната согласка **Љ** преминува во меко **Р**, глас кој и ден-денес го имаме во изговорот на зборови во македонскиот јазик. Овде треба да напомнеме дека современата наука констатира дека за време на владеењето на Птоломеите првпат е направена разлика меѓу звуците **Л** и **Р**, што соодветно е пренесено и во писмото, односно во анализираниот текст.

Изговорот на изолираната согласка **В** најчесто се појавува при формирањето на слог со самогласката **и**, или пак за формирање на предлогот **во** (во оригинал **вв** – **ќќ**).


Косата црта без додавки / ја означува изолираната согласка **и**, која и во денешниот македонски јазик е во зачестена употреба.

2.3. Озвучување на знациите за изолирани самогласки

Во анализираното писмо најчесто употребуван знак е вертикалната црта (I), која ја озвучуваме со самогласката **и**. Покрај употребата на самогласката **и** како сврзник, таа се употребува и на краток од зборот при формирање на множина кај именките и придавките.

Хоризонталната црта (—) ја озвучуваме со самогласката **a**. И таа често се употребува како сврзник.

Озвучувањето на идентификуваните знаци за самогласки е следново:



2.4. Озвучување на тиктографскиите знаци

Големата зачестеност на појавување и местото на појавување на трите вертикални црти ||| како единствен знак, го сугерираат неговото значење: БОГА. Во погореспомнатата монографија на Г. С. Гриневич, исто така овој знак е означен со БОГА. Ние ја потврдиме оваа констатација со дешифрирање на придавката Божен, запишана со претходно означените слоговни знаци во облик /**Б**/ и нејзината суперлативна форма најбожен /**Б**/.

Трите коси црти се појавуваат во специфична конструкција за дефинирање на поимот СВЕТОСТ, во оригинал запишано како:

што го озвучуваме како (се чита оддесно налево):

оT(P)ЛадопсоГ еВеЗан ИоМ еЃИ оT(P)ЛадопсоГ еВеЗан ИоМ
а преведено на современ македонски значи:

Господарите на господарите или *Господин Господин*

што асоцира на денешното титулирање на поглаварот на Македонската Православна Црква со Господин Господин, што е единствен начин на ословување меѓу поглаварите на православните цркви.

Во друга форма, се јавува за синоним на фараоните односно за „Нашите живи господари“, запишано оригинално во облик



што го озвучуваме како (се чита од десно на лево):

ѧТ(Р)ЛадопсоГ еВѣЖаH ИoM

а преведено на современ македонски значи:

Moиште живи гостодари

Ако за знакот **ѧ** констатираме изговор на некој **P**, како и во денешниот македонски јазик, тогаш дефинитивно од анализата на претходните примери, на трите коси црти можеме да им дадеме озвучување ГОСПОДА.

2.5. Озвучување на лигатури

Знациите што се употребуваат при пишување на лигатурите ја задржуваат својата гласовна вредност, само меѓусебно се поврзуваат со предлогот **иа** ако се напишани еден на друг или еден врз друг, како на пример:

ѧ

→ АедаН

ѩ

→ ИешањаH

ѩ

→ АьШаH

ѩ

→ еЗолаH

ѭ

→ АИоРаH

Обично со лигатура се запишува почетокот на зборот, а со допишување на 1 до 2 слоговни знаци се завршува зборот. Во некои случаи со лигатура можат да се опфатат два последователни збора, што дополнително го отежнува процесот на раздвојување на зборовите во континуирано запишаниот текст. Најчесто во лигатурата учествуваат 2 до 3 знаци.

3. НЕКОИ ПРАВИЛА НА ПИШУВАЊЕ

Со идентификацијата и озвучувањето на слоговните знаци, со досега описаните сознанија за пишување на изолирани согласки и самогласки, како и со одгатнувањето на лигатурите, се создадоа неопходните услови за понатамошно проникнување во правилата на пишување и читање на анализираниот текст.

3.1. Пишуваче на суперлативи на придавките

Пишувачето на слоговните знаци еден на друг или еден врз друг, овозможува формирање на суперлативна форма на придавките на ефикасен начин во оние јазици кои ја прават со префиксот **нај**. Во тој случај основната форма на придавката се пишува над знакот за слогот Јь.

Во анализираниот текст идентификувани се повеќе случаи на формирање на суперлативна форма на овој начин, како на пример:

	Основна форма	Суперлативна форма
Античко-македонски оригинал		
Читање	еS	еSъJaH
Современ македонски јазик	Светол	Најсветол
Античко-македонски оригинал		
Читање	yHeBeЖ	yHeBeЖъJaH
Современ македонски јазик	Живен	Најживен (вечен)
Античко-македонски оригинал		
Читање	HeЖoB	HeЖoБъJaH
Современ македонски јазик	Божен	Најбожен
Античко-македонски оригинал		
Читање	eMIeШaH	eMIeШaНъJaH
Современ македонски јазик	Наше име	Најнаше име

Во речникот на идентификувани зборови дадени се 8 различни зборови во основна и суперлативна форма, запишани на овој начин, а кои до ден-денес го имаат истото значење.

3.2. Пишување на множина кај именки^{ите}

Во повеќе словенски јазици, а посебно во македонскиот јазик, множината кај именките и кај придавките најчесто се прави со додавање на **и** на крајот на именката во еднина. Во анализираниот текст, исто така, идентификувавме формирање на множина на овој начин, како на пример:

	\rightarrow			\rightarrow	
Господар	\rightarrow	Господари	Свештеник	\rightarrow	Свештеници

Во речникот на идентификувани зборови дадени се 5 зборови во еднина и множина формирани на овој начин кои до ден-денес го задржале своето значење.

Многу е значајно да се напомне дека во [3] се наведува дека при формирање на множина кај именките на крајот на зборот се додава вертикална црта. Авторот, за разлика од нашите истражувања и сознанија, знакот за вертикална црта го третира само како ознака за множина. Ова е сосема разбираливо ако се знае дека според [3] демотското писмо не е можно да се чита знак по знак (согласно нашите сознанија тоа одговара на читање/пишување слог по слог), туку се чита збор по збор.

3.3. Неопределена и определена форма кај именки^{ите}

При читањето на анализираниот текст идентификувавме именки во неопределенна и во определена форма, и тоа:

	\rightarrow	
Господар	\rightarrow	Господарто

во еднина, како и

	\rightarrow	
Господари	\rightarrow	Господарта

во множина.

За единна членот за определеност е **то**, а за множина **та**.

Во неколку други случаи определената форма на именките се прави со наставката **мо** (некој облик на падежна форма), како на пример:

	→		Богамо	→		Децамо
--	---	--	--------	---	--	--------

Од досегашните анализи, можеме да констатираме дека освен во овие случаи, многу ретко сме ги идентификувале другите падежни форми.

4. СПОМНУВАЊЕ НА ИМЕТО НА ЦАРОТ (ФАРАОНОТ)

Спомнувањето на името на царот во анализираниот текст е најчесто среќаваната композиција на зборови. Според сознанијата од нашите истражувања и согласно со предложеното озвучување на знаците, обраќањето кон владетелот е многу блиску до денешниот начин на обраќање кон современите владетели.

4.1. *Титулата на царот (фараонот)*

Од досега кажаното, можеме да ги идентификуваме првите 2 збора при спомнувањето на името на царот како 2 суперлативи, и тоа оддесно налево:

уНевѣЖъЈаH	вѣ	аЦнѣMиeSaНъЈaH	нѣ

Во превод на денешниот македонски јазик:

Најнаочишт именец, Најживени (Вечен).

На овие титули кореспондираат грчките зборови **ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ** (се чита одлево надесно).

4.2. *Името на царот (фараонот)*

По титулата констатиравме дека следи името на царот, кое не е формално во денешната смисла на имињата, туку е описано:

ИєЈевиД

оМагоБ

ъЈоТ

Во превод:

Toj кому божовиште му се диваши (восхитуваат).

Ваквото македонско име преведено е на античко-грчки со зборовите:

ΔΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ.

Зборот ΔΕΟΥ на античко-грчки значи **богови**, а зборот ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ значи оној кому му се восхитуваат. Од ова повеќе од јасно произлегува точноста на предложениот начин на читање и на озвучување.

Формирањето на лични имиња на овој начин со користењето на именката БОГА се задржало во македонскиот јазик до ден-денес. Чести се имињата како на пример: Богомил, Боголуб, Богдан, Боговид, Божидар, Божана и други.

4.3. Презимето на царот (фараонот)

Презимето на царот, односно името на династијата го препознаваме во изразите:

ијевиШан

ЛоТоПЬ

еМеСиаН

ициИН

Преведено на денешен македонски јазик, за името на династијата ја добиваме описната форма:

наиценешто наисемејство од град на карпа изградениот

За превод во грчкиот текст употребен е изразот:

ПТОЛ Е МАИОУ

којшто денешната наука го чита континуирано како еден збор

ПТОЛЕМАИОУ.

Првиот збор **ПТОЛ** е израз за град, Е е предлог, а **МАИОY** е божица на земјата. Ова практично значи дека на античко-грчки изразот ПТОЛЕМАИОY означува **град на божицата на земјата**, што комплетно се поклопува со нашето читање на соодветниот термин во средниот текст на каменот.

4.4. Прекароī (народното име) на цароī (фараонот)

Кога се спомнува царот со сите титули и со полното име и презиме, или кога се спомнува само со презимето, секогаш се завршува со изразот:

εΒαЦaПъуГ	аH	єЗHaH	HeBєЗaH	oM
-----------	----	-------	---------	----

што преведено на денешен македонски јазик значи:

Наречен наниза на Гуицише.

Бидејќи прекарот на царот бил во употреба само кај Македонците, тој не се среќава преведен во грчкиот текст.

5. СПОМНУВАЊЕ НА ИМИЊАТА НА ПРЕДЦИТЕ НА ЦАРОТ (ФАРАОНОТ)

Во анализираниот текст, на повеќе места се наведуваат имињата на родителите на фараонот. Исто така, на две места се наведуваат имињата на сите машки предци на фараонот (таткото, дедото, прадедото и прапрадедото). Покрај имињата на машките предци, на различни места во текстот се наведени и имињата на нивните сопруги.

5.1. Имињаīта на родителиīте на цароī (фараонот)

Имињата на родителите се среќаваат заедно на неколку места во текстот, а на повеќе места стои само името на таткото.

Името на мајката е:

Во оригинал

Озвучено (се чита оддесно налево)

Ἄριστη/Ἄριστη ъЈоМоЈъВаНагоБ еViД аНeЖоДјан

На античко-грчки
(англиски превод)

На денешен македонски

Arsinoe

Најбожена се восхитува на најголем мој бог

Името на таткото е:

Во оригинал

Озвучено (се чита оддесно налево)

Φίλοπατρός

оТИeSaНьJaН eЖиШН

на античко-грчки
(англиски превод)

На денешен македонски

Philopator

И нашиот најочии

Покрај тоа, на едно место каде што се спомнуваат мајката и таткото на фараонот, мајката покрај со нејзиното име е насловена и со титулата фараоница, што во оригинал е запишано како:

Φίλοπατρός → еBaЦHeMиeSaНьJaН → *Фараоница*

5.2. Имињата на предциите на царот (фараонот)

Со оглед на тоа што декретот на каменот е издаден за време на фараонот Птоломеј V, се среќаваат имињата на сите 4 негови предци (таткото, дедото, прадедото и прапрадедото). Тие се наведени во вториот и во третиот ред, како и во 22-риот ред на текстот на античко-македонски. Редоследот на наведување на предците, на крајот на вториот и во почетокот на третиот ред, почнува од најстариот (основачот на династијата, генералот на Александар Македонски) и завршува со таткото на фараонот. Пред името на основачот на династијата стои и името на Александар. Во 22-риот ред се започнува со наведување на името на таткото на фараонот и се завршува со првиот од династијата (прапрадедото на царот).

Имињата се следниве:

Во оригинал	Озвучено	На македонски	На английски (грчки)
	НИeКeBoKaНyJ	<i>Јунакош вечен</i>	Soteres ¹
	eBeS	<i>Свештол (Свешто)</i>	Adelphoi
	еMIeП уЉeЖ	<i>Добродeшел</i>	Euergetai ²
	oТИeSaНyJaH eЖиSH И нашиш најочиш	<i>Philopator</i>	

¹⁾ Значењето на името Soteris (Сотир) и ден-денес е спасител, јунак.

²⁾ Значењето на името Euergetai е ктитор, спонзор, добродетел.

Во вториот и во третиот ред, каде што предците се наведуваат од најстариот до таткото на фараонот, помеѓу нивните имиња стои именката ДЕЦА во смисла на наследници, и следствено во оригинал го имаме следниов текст:

Ова го потенцираме поради фактот што почетокот на третиот ред недостасува, бидејќи на тоа место каменот е откршен. Со ова сакаме да покажеме и да потенцираме што треба да стои во оригиналот на тоа место. Ова е означен со правоаголник означен со испрекината линија и исполнет со боја, во делот на реставрирање на оригиналниот текст со имињата на предците. Многу е значајно да се напомне дека овој начин на наведување на предците на една личност на сосема идентичен начин е применет и во Библијата.

5.3. Имињата на сопругите на предците на царот (фараонот)

Во текстот на неколку места се наведуваат имињата на соприте на предците на фараонот, и тоа:

Во оригинал	Озвучено	На македонски	На английски (грчки)
	еViД aНeЖoБjaH eJoMoJyBaNaГoB	<i>Најбожена се восхипува на најголем мой бог</i>	Arsinoe

агоБ ѡꙗВаH
ѧJoM ьBęC

*Најѓолем бог
победо моја*

Berenice

По правило, при спомнување на името на сопрата задолжително следи името на сопругот на кое претходи зборот **имо**, како што следува:

oTиeSaНyJaH eЖиSH oMI ьJoMoJъBaNaГoB eViД aHeЖoБjaH

што значи:

*Најбожена се восхиштува на најѓолем мој бог имо (сопруга на)
и нашиот најочији*

односно Arsinoe Philopator.

Како и:

eMIeP yЉeЖ oMI єJoM ьBęC agоБ ѡꙗВaH

што значи:

Најѓолем бог победо моја имо (сопруга на) Добродејел
односно Berenice Euergetai.

Овој особен начин на наслонување на соприте со назначување на нивното име проследено со името на нивниот сопруг се среќава и ден-денес во малку видоизменет облик во западниот дел од Македонија, каде што сопрата се наслонува со името на својот сопруг на кое се додава зборот **ица**.

6. КАТЕГОРИИ МЛАДИ ПРИСЛУЖНИЧКИ

Во анализираниот текст успеавме да ги одгатнеме категориите на млади прислужнички кои се присутни и се наведуваат и во античко-грчкиот текст, и тоа: Athlophoroi и Kanephoroi. Во античко-македонскиот текст на каменот за титулата Athlophoroi среќаваме:



аЦeВиД оТeС oМагоБ єЗјaN аЦeВиД оТeС oМагоБ єЗјaN

што значи:

Нејзе богошии сише ѝ се диваи Нејзе богошии сише ѝ се диваи
односно: Athlophoroi

Овде треба да нагласиме дека се среќава иста форма на обраќање како што ќе биде образложено за случајот со обраќање за поимот СВЕТИ, како Господин Господин во следното поглавје.

За титулата Kanephori среќаваме:

			
аЦeНaНА	агоБ	аH	аЦeВиД

што значи:

Се диви (восхиштува) на богои Ананеца (бог на обноваи)
односно: Kanephori

Според нашите истражувања бегот Ананеца е врховен египетски бог, а ова е египетското име за бегот кој кај античките Грци е познат како бегот Osiris.

7. КАТЕГОРИИ СВЕШТЕНИЦИ

Во текстот покрај зборот за свештеник (шемо), среќаваме и титули на свештеници, и тоа:


єS агоB oMaЦeД → *Децаша на богои на свештеници* → High priests


иoMeШ oMaЦeД → *Децаша на свештеници* → Prophets

Да напомнеме дека во југозападниот дел на Македонија, односно во поширокиот регион на денешната населба Птолемаида која се наоѓа во Северна Грција, меѓу македонското население се среќава

презимето Шемови, кое според нашите сознанија, би требало да со-
одветствува на современото презиме Попови.

8. ДЕШИФРИРАЊЕ НА ПОСЛЕДНИОТ РЕД ОД ТЕКСТОТ

Според античко-грчкиот текст, во последниот ред фараонот наредува (и тоа по овој ред) декретот да се напише на 3 писма и да се постави во светилишта од прв, втор и трет ранг во близина на статуата на фараонот, иако токму овде каменот е откршен (недостасува парче).

Во анализираниот текст, наредбата на фараонот ја идентификуваме во поинаков редослед, и тоа прво во кои три класи светилишта на богови, во кои три области на земјата да се постави камена стела и, на крајот, на кои писма на јазикот на три слоеви на населението да биде напишан.

Својата желба фараонот ја поделил на две наредби кои ги започнува со зборот *јави*, во оригинална форма запишан со **Ҝ ҝ и Въј.**

8.1. Анализа на првата наредба

Првата наредба започнува со изразот да се изработи од камен, во оригинал запишан како:



НeВИeВъШaH → Найравени од камен

Наредбата продолжува со:

камени градби на три класи на богови наведени по име, во оригинал запишани со:



што значи:

*камени градби (храмови) на:
Бога Змија од усташето, Бога од Асуан и Бога Национ.*

Наредбата продолжува со наведување на имињата на трите области од земјата, од кои првата е Египет, втората е Синај, а третата е земјата на најголемиот бог Чо на Тнани, во оригинал запишана со изразот:

ИНаНьTaНoJeBaNaГoБ

еViءСъJaNiCaH

oTПъyГAaH

Во однос на грчкиот текст, овде се среќаваме со значително попрецизни информации кои посредно потврдуваат за примарноста на овој текст во однос на другите два.

8.2. Анализа на втората наредба

Втората наредба започнува со изразот:

Да биде на камен навезено (наишишано).

Запишано во оригинал со изразот:

еHeЗeBaNiШaH едъB

Во овој случај, за зборот *наишишано* употребен е изразот *навезено*, кој ден-денес преносно се употребува за пишување во некои дијалекти на македонскиот јазик.

Во анализираниот текст, за писмата и за јазиците на кои треба да се напише декретот употребена е единствена идентификација со наведување на идентитетот, или општествениот слој, во мултиетничкото општество на тогашен Египет:

Врховното свештенство, претставено преку оригиналниот израз

oTЛадопсоG eBезaH ИoM eГI oTЛадопсоG eBезaH ИoM

Живите господари, претставени преку оригиналниот израз

aTЛадопсоG eBезaH ИoM

Данајците, претставени преку оригиналниот израз

↳
еВъJaНад аH

Втората наредба завршува со изразот запишан во оригинал како:

↑V ← ↗ ↘ V_9X
оТаЦ иШ ВВ аЦъJeРaН

што значи:

Писма во камен шврд.

Од содржината на втората наредба можеме да заклучиме дека за горниот текст (хиероглифи – свето писмо) употребен е изразот писмо на **Врховните свештеници**, за средното писмо (демотика) употребен е израз писмо на **Живите господари**, а тоа беа **античките Македонци**, а за најдолниот текст (античко-грчкото) употребен е изразот на **Данајците**.

На примерот на анализата на содржината на последниот ред од декретот, кој со голема веројатност ја има истата содржина во трите текстови, поради различноста на структурата на јазиците, не може да се прифати дека тие текстови се сосема идентични, особено поради различноста на изговорот на имињата на народите, боговите и царевите.

Ако се потсетиме дека сопствените имиња во тоа време имале описан карактер, со преводот на текстот од еден на друг јазик и сопствените имиња се преведувале согласно своето значење и добивале сосема друга звучност.

9. ИМИЊАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ И НА НАРОДИТЕ

Во анализираниот текст ги среќаваме и имињата на териториите и на народите на соодветните територии.

9.1. Имињата на териториите

Бидејќи текстот на каменот се однесува пред сè на територијата на Египет, најчесто се среќаваат името на Египет, кога треба да се

означи целосната територија на Египет, но и имињата на Горен и Долен Египет соодветно.

Во оригинал името на Египет е следново:


оТПуЃА

Ова име произлегува од анализата на наредбата на фараонот запишана во последниот ред на демотскиот текст, во делот што ги означува териториите на кои во соодветните светилишта на определени божови треба да се постави каменот. Анализата на текстот во последниот ред подетално е прикажана во претходната глава.

Името на Египет на античко-грчки е АГУПТОН.

Името на Горен Египет во оригинал е:  → аПъЃ

Името на Долен Египет во оригинал е:  → єЗъЃ

Познато е дека во Долен Египет е и устието на реката Нил. Во оригинал поимот устие е следниов:

 → єЗУ

Сознанието за тоа дека поимот УЗЕ на античко-македонски, денес се изговара како УСТИЕ, следи директно од анализата на последниот ред од текстот. Во наредбата каде што се наведуваат божовите во чии храмови треба да се смести каменот со декретот на Птоломеј V Епифан Евхаристои, односно на античко-македонски **НајЖеВеНе ТојБогаМо ДиВеЈеИ ьПоToЛ НашивеЈь** (*Бесмртниот ТојКому-Боговиште му се Диваш од градош на карна изграден*, како што ние денес би рекле) стои дека еден од нив е Богот Змија На УЗЕ. Општо е познато и прифатено дека Богот Змија бил врховен бог на делтата на Нил, односно на неговото устие. Оттука пак, повеќе од едноставно следи заклучокот оти поимот  , што се чита одлево како **ЃЗЕ**, го означува Долен Египет.

Предлогот **иа** во античко-македонскиот јазик се употребува во сврзнички конструкции при набројување пред член од низата што се набројува. Пример за ова е наведувањето на писмата на коишто треба да се напише декретот во последниот ред, каде што пред писмото на Живите господари стои сврзната конструкција **и на пај**. На

овој начин согледано, поимот  што се чита оддесно налево како **ЃьПа**, означува Горен Египет.

За исправноста на тврдењето дека поимите **ЃьЗе** и **ЃьПа** на античко-македонски одговараат на поимите Долен и Горен Египет соодветно, сведочи и спроведената детална анализа во нашето истражување на местата на текстот во кои во античко-грчкиот текст се спомнуваат овие два дела на антички Египет и споредбата со местата каде што во античко-македонскиот текст се среќаваат двата претходно спомнати поими. Тука наидовме на комплетно совпаѓање на античко-грчкиот со античко-македонскиот текст. Така, на пример, во 12-тиот ред во демотскиот текст за поимите Горен и Долен Египет во оригинал е запишано следново:



што целосно соодветствува на спомнувањето на Горен и Долен Египет во античко-грчкиот текст.

9.2. Имињата на народите

Во анализираниот текст, при наведувањето на имињата на предците на фараонот, во 22-риот ред од средниот текст на каменот, се спомнуваат и народите со кои тие владееле. По името на Филопатор (**НьШе Же НайСеИто – И Нашиош НайСвештоЛ**), за народите над кои владеел во оригинал е запишано:



што на денешен македонски значи:

На Данајциите и на Гуците.

По имињата на Еургетаи (**ЖеЉу Па ИМе – Добродешел**) и Аделфои (**SeBo – СвештоЛ**), за народите над кои владееле во оригинал е запишано:



што на денешен македонски значи:

На Danajciīše (Грциīše), На Danajciīše od Горен Египет (египетски Грци) и На Гуīциīše.

Интересно е спомнувањето на третиот етнос, покрај Данајци и Ѓупците, односно египетските Данајци. Ова значи дека покрај данајскиот етнос на Балканот во времето на првите владетели од династијата Птоломеи, постоел и засебен данајски ентитет на територијата на Египет. Кон крајот на 11-тиот ред во демотскиот текст, овој етнос е споменат во оригинал како:



односно

Данајциīše од Горен Египет,

со што е определена и нивната територија.

10. ИМИЊАТА НА БОГОВИТЕ И НИВНИТЕ ФУНКЦИИ

Во анализираниот среден текст на каменот од Розета наобаме имиња и функции на повеќе богови. Како резултат на нивното ословање, кое според нас претставувало карактеристика на јазикот и на запишувањето кај античките Македонци, можевме да идентификуваме имиња на неколку египетски богови, и тоа во оригинал онака како што биле нарекувани на античко-египетски. Исто така, во анализираниот текст ги среќаваме и имињата, најверојатно, на сите богови на античките Македонци.

10.1. Имињата на божествите и нивните функции кај античките Македонци

Согласно истражувањата, во средниот текст можевме да ги прочитаме имињата, најверојатно, на сите богови на античките Македонци. За дел од божествите во состојба сме да ги определиме и нив-

ните функции. Најкарактеристично е тоа што речиси сите имиња на боговите се едносложни. Нивните имиња и функциите се следниве:



Богот Se е врховен бог, бог на летата и на светлината (сонцето) (ΖΩΣΗΣ).

Богот Ca е бог на градините и лозјата (садење).

Богот Be е бог на градителите (занаетите).

Богот Bo е бог на водите.

Богот Vi.

Богот De.

Богот Xe е бог на војната (хоплити = копјаници).

Богот Ci.

Богот Li е бог на шумите (листокапни), на обновата (ΟΣΙΡΙΟΣ).

Богот LЧa е божица на светлосниот зрак (ΙΣ ΙΟΣ).

Богот Ka се среќава и кај Сumerите и има змиеста форма.

Богот Змија.

Констатирајме дека богот Se (по функција богот на летата) е врховен бог поради тоа што во текстот се наслорува слично како фараонот, односно со два епитети во суперлатив, од кои само вториот е различен и наместо Најжевени (што се употребува при наслорување на фараонот), гласи Најсветол, и тоа во оригинал како:



Ова на денешен македонски јазик (во превод) значи:

Најнаочиш именец, најсвештили ѝо наше богош на лешаша.

*10.2. Имињата на богоии и нивните функции
кај античките Египќани*

Особено е интересен начинот на кој во текстот се наслоруваат египетските богови. Имено, по наведувањето на името на богот како што тој се нарекувал на античко-египетски, следува додатокот како што се нарекува на античко-македонски. Во оригинал тоа е запишано на следниов начин:

иЛ агоБ еВеЗаH ИоМ A агоБ аЦeНаНА еBaЦaПъГ

во превод на денешен македонски јазик:

Богот Ананеца на Египќаниите (богот на обновувањето), ио наше богот Ли
како и со изразот

аЧЛ агоБ аTeНаНА

во превод на денешен македонски јазик:

Ананеша бога ЛЧа (божица на свеќлосниот зрак)

Ананета според легендите била сестра на богот Ананеца.

Во оригиналниот текст среќаваме и вакво обраќање кое се однесува на богот Ананета и на богот Ананеца:

иЛ агоБ еВеЗаH ИоМ A агоБ аЦeНаНА аЧЛ агоБ аTeНаНА

во превод на денешен македонски јазик:

*Ананеша бога ЛЧа (божица на свеќлосниот зрак) Богот Ананеца
(богот на обновувањето), ио наше богот Ли.*

Во античко-грчкиот текст овие богови се запишани како Озирис, што одговара на Ананеца, и Изис соодветно за Ананета.

Нашите истражувања се разликуваат во овој дел диаметрално од ставовите на современата наука. Имено, според денес општо-прифатениот став кај истражувачите на хиероглифското писмо, имињата на боговите на античко-египетски се запишани како што се среќаваат во античко-грчкиот текст, односно како Озирис и Изис, соодветно. Наспроти ова, ние сметаме дека имињата на овие богови на античко-египетски дефинитивно мора да се разликуваат од нивните античко-грчки имиња. Ова се докажува со читањето на средниот текст на каменот, каде што ги среќаваме имињата на боговите како што е претходно наведено.

Се сретнуваат и посложени имиња кои во себе го содржат поимот бога, како на пример:



Според [4] овој израз е старословенското име за **Дионис**.

ЗАКЛУЧОК

Основна претпоставка во нашите анализи на средниот текст на каменот од Розета е дека користеното писмо е слоговно, со слогови исклучително од типот согласка-самогласка, при што главни карактеристики се: бројот и звучноста на согласките и самогласките. Оваа претпоставка претставува нова насока во изучувањето на демотското писмо и на слоговните писма од тој период, за озвучување на слоговните знаци само со согласки, притоа игнорирајќи ги самогласките.

Досегашните истражувања резултираа со идентификација и озвучување на слоговни знаци за 25 согласки и 8 самогласки.

Речиси половината од согласките (12), се означуваат со асиметрични знаци кои во рамнината на пишување можат да заземат 8 положби и на тој начин еднозначно да запишаат слогови на една согласка со 8 самогласки. Останатите согласки се означуваат со симетрични или коси знаци кои во рамнината на пишување можат да заземат 4 положби и на тој начин еднозначно да запишаат слогови на една согласка со 4 самогласки. Некои од овие согласки, петтиот слог со

самогласката **и** го прават со знак за изолирана согласка (вирам) и до-пишување до неа на вертикална црта, што е знакот за **и**.

Од потребните 8, идентификувани се 7 знаци за пишување на изолирани самогласки, од кои знаците за **и** → | и за **a** → — се најчесто употребувани. За пишување на изолирани согласки се користи вирам, додека за често употребуваната изолирана согласка **n** се користи коса црта → /.

Како континуитет од некое постаро писмо, преземени се и неколку карактеристични форми, како што се 3 вертикални (||| – **Бога**) и 3 коси црти (/// – **Господа**), кои во текстот имаат честа употреба за означување на цели поими.

Вака дефинираните знаци при пишувањето на текстот се передат еден до друг, оддесно налево, без растојание меѓу зборовите во непрекината низа, без ознака за почеток и за крај на реченица. Попрекје пишувањето на знаците еден до друг, се практикува и пишување на знаците еден над друг или еден врз друг, при што гласовната вредност на основните знаци не се менува, туку меѓусебно се поврзуваат со предлогот **на** (лигатури). Честата употреба на предлогот **на** и ден-денес е карактеристика на македонскиот јазик.

Озвучувањето на основните знаци на анализираното писмо и дефинирањето на набележаните правила за пишување на лигатури е спроведено со итеративна постапка на издвојување и препознавање на околу 160 зборови, од кои повеќето го задржале своето значење во некои дијалекти на денешниот македонски јазик.

Иако не рефлектираме дека сме ги осознале сите тајни на анализираното писмо, и уште повеќе дека сме го совладале употребени-от јазик, сепак можеме со сигурност да кажеме дека средниот текст на каменот од Розета е напишан со писмо и на јазик на тогашните господари на Египет, односно античките Македонци.

Овој текст се однесува на ист настан како и другите два текста на каменот, но во никој случај меѓу нив не може и не треба да се бара и да се воспостави идентичност. Ова го кажуваме затоа што констатиравме, со дешифрирање на наредбата запишана во последниот ред на текстот, дека записите се запишани со писма и со јазици на 3 слоеви на општеството, и тоа на: **Врховното свештенство, Живите господари и Данајците**. Од денешен аспект на сознанија, со писма и на јазици на античките: Египќани, Македонци и Грци.

Преголемото уважување на сознанијата од читањето на античко-грчкиот текст, особено озвучувањето на сопствените имиња на владетелите и боговите, води кон заблуди кои оневозможуваат да се дојде до правилни сознанија. Грчките имиња на владетелите и на боговите ги нема во јазикот на античките Македонци, а најверојатно и во јазикот на античките Египќани тие претставуваат само описан превод од јазикот на античките Македонци на јазикот на античките Грци на симболичното значење на името.

Писмото и јазикот на античките Македонци биле официјално писмо и јазик на Македонската империја, или, како што ги нарекува денешната наука „писмо и јазик на кои се пишуваат законите и официјалните документи“. Заблудата на денешната наука е во тоа што за осознавање на средниот текст на каменот од Розета го претпочита античко-египетскиот јазик (во расположливата литература наречен ново-египетски) и ареалот на Египет, а не античко-македонскиот јазик и ареалот на Балканот.

REFERENCES – ЛИТЕРАТУРА

- [1] Irena Ceklin Bačar, et al, *Slovenščina – jezik na maturi: za slovenščino – jezik v četrtem letniku gimnazijskih programov: zbirka nalog za ponovitev jezikovne snovi*, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2004 (str. 90–92) ISBN 86-11-16681-7.
- [2] Marja Bešter, Martina Križaj Ortar, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič, Darnika Amrbož, Stanislava Židan, *Na pragu besedila – učbenik za slovenski jezik v 1 letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol*, Tiskarna Mladinska knjiga, d.d., Založba Rokus, d.o.o., 2004 (str. 30–34).
- [3] *Demotic Dictionary Project*, Oriental Institute, University of Chicago, 2005.
- [4] Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков), Москва, Руский язик, 1994.
- [5] Г. С. Гриневич, *Праславянска писменослів'я*, Москва, 1993.
- [6] Cardan, ARS MAGNA, 1535.
- [7] P. Hendriks, *The Radožda-Vevčani Dialect of Macedonian*, Lisse 1976, PdR Press Publications on Macedonian 1.

S u m m a r y

TRACING THE SCRIPT AND THE LANGUAGE OF THE ANCIENT MACEDONIANS

This study presents the results of research realized within the project “*Deciphering the Middle Text of the Rosetta Stone*”.

It is concluded that a syllabic script of the consonant-vowel type was used for the middle text of the Rosetta Stone. Symbols for 25 consonants were identified. By using the procedure of mirroring and rotating in the writing surface (plane), a monosemic (unambiguous) method was determined for connecting the symbol of consonant with 4 or 8 vowels. Although rarely used, the symbols for writing isolated vowels and some consonants were identified. In the analyzed text, the syllabic signs were not only written next to each other, but also they were often written one above the other or one over the other in the form of what are known as ligatures. A small number of pictographic symbols were also identified.

The wiring for sound of the identified syllabic signs, isolated consonants or vowels and ligatures was achieved by using archaisms from the dialects of the contemporary Macedonian language. In the text, which was written from right to left, without a space between the words and without separation of sentences in an infinite series, more than 160 words were identified which have kept their meaning in some dialects of the contemporary Macedonian language. A certain number of grammatical rules were also identified which are discerned in the contemporary Macedonian language, such as the formation of superlative with the adjectives with the prefix **нај_** [nai] (equivalent to English **the _est / the most)**; the plural of nouns by adding **и** [i] (equivalent to English **_s**); the occurrence of definite and indefinite form of nouns, as well as the frequent use of the preposition **на** [na] (equivalent to English prepositions **on, at**). With these identified syllables and their wiring for sound and the definite rules for writing, a monosemic (unambiguous) methodology was generated in order to make out certain words and to read what was written.

The way of addressing the pharaoh with all epithets, first name, last name and nickname, was completely deciphered as one of most frequently used combination of words. The names of his parents and ancestors are also interesting. It is characteristic that in all cases the personal names are descriptive and when they are being translated into another language (ancient Greek) they lose their original pronunciation but retain their meaning.

The name of the supreme god Dze – the god of the summers (**Se – бор на летата**) was identified, who in the text bears the same epithet as the pharaoh. For some gods, the ancient Egyptian name is written (inscribed) beside the ancient Macedonian name, and in comparison with the third text we discerned the ancient Greek name. For the first time, for one god we have got the three names in ancient Egyptian, Macedonian and Greek in case of the god Ananetsa, the god Lee and god Osiris respectively. It is characteristic that almost all names of the ancient Macedonian gods are monosyllabic.

By deciphering the content of the last row from the analyzed text, we concluded that the pharaoh had ordered the decree to be written in the letters (languages) of the three entities of that time Egyptian society, especially of the high priests, in the text of the alive masters and of the Danai. In that time, the ancient Macedonians ruled Egypt and they were the alive masters.

The results of deciphering the middle text of the Rosetta Stone point to the fact that there are many details which cannot be found in the text written (inscribed) in the ancient Greek alphabet. This conclusion proves the scholarly awareness from the time of Thomas Young (1822) that the middle text was the original. On the basis of our research we can make this knowledge

more precise with the conclusion that the pharaoh's decree from the middle text of the Rosetta Stone in the original is written (inscribed) in the language of the ancient Macedonians with script of the **alive masters**, i.e. with the official script and language of the state that had been ruled by them for more than a century.

Key words: Ancient Macedonians, script, language

Резиме

ПО ТРАГИТЕ НА ПИСМОТО И НА ЈАЗИКОТ НА АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ

Во трудов се презентирани резултатите од истражувањата реализирани во рамките на проектот „Дешифрирање на средниот текст на каменот од Розета“.

Констатирано е дека за средниот текст на каменот од Розета е користено слоговно писмо од типот согласка-самогласка. Идентификувани се симболи за 25 согласки. Користејќи ја постапката на пресликување и ротација во рамнината на пишување, определен е еднозначен начин за поврзување на симболот за согласка со 4 или со 8 самогласки. Иако ретко употребувани, идентификувани се и симболите за запишување на изолирани самогласки и согласки. Во анализиранот текст, покрај пишувањето на слоговните знаци еден до друг, често се пишувани слоговните знаци и еден над друг, во форма на лигатури. Иако во мал број, идентификувани се и неколку пиктографски симболи.

Озвучувањето на идентификуваните слоговни знаци, осамени согласки или самогласки и лигатури, е реализирано со користење на архаизми од дијалекти на современиот македонски јазик. Во анализиранот текст кој е пишуван одесно налево, без растојание меѓу зборовите и без одвојување на речениците во непрекината низа, идентификувани се повеќе од 160 зборови кои го задржале значењето во некои дијалекти од современиот македонски јазик. Исто така, идентификувани се и одреден број граматички правила кои се препознатливи и во современиот македонски јазик, како што е формирањето суперлатив кај придавките со префиксот **нај**, множина кај именките со додавката **и**, појавата на определена и неопределена форма кај именките и зачестената употреба на предлогот **на**. Со вака идентификуваните слоговни знаци, нивното озвучување и определените правила на пишување, создадена е еднозначна методологија за препознавање на одредени зборови и за читање на напишаното.

Резултатите од дешифрирањето на средниот текст на каменот од Розета укажуваат на многу повеќе детали кои ги нема во текстот запишан со античко-грчко писмо. Оваа констатација го потврдува сознанието на науката уште од времето на Томас Јанг (1822 година) дека средниот текст е оригиналот. Врз основа на нашите истражувања, ова сознание можеме да го допрецизираме со констатацијата дека декретот на фараонот во средниот текст на каменот од Розета во оригинал е напишан на јазикот на античките Македонци со писмо на *живиите господари*, односно со официјалното писмо и јазик на државата којашто тие ја управувале повеќе од еден век.

Клучни зборови: антички Македонци, писмо, јазик

Table 1 – Табела 1

*Asymmetric signs of the Ancient Macedonian (Demotic) Script
and their wiring for sound*

*Асиметрични знаци на древното македонско (демоитско)
иписмо и нивно озвучување*

No. Бр.	Vowels Самогласки	о	ö	у	ę	е	ъ	а	и
	Consonants Согласки	θ	с	т		E	ч	-	l
1.	ј	ѓ	ѓ	ј	ѓ	ѓ	ѓ	ј	ѓ
2.	р	ϙ	ϙ	ϙ	ϙ	ϙ	ϙ	ϙ	ϙ
3.	ѓ	ѓ	ѓ	ѓ	ѓ	ѓ	ѓ	ѓ	ѓ
4.	ж	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ
5.	з	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ
6.	с	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ
7.	р	ѓ	ѓ	ѓ	ѓ	ѓ	ѓ	ѓ	ѓ
8.	т	ѓ	ѓ	ѓ	ѓ	ѓ	ѓ	ѓ	ѓ
9.	с	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ
10.	ц	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ
11.	ч	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ
12.	ш	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ
13.	шт	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ	ӂ

Table 2 – Табела 2

*Symmetrical and slanted signs of the Ancient Macedonian (Demotic) Script
and their wiring for sound*

*Симетрични и накосени знаци на древното македонско (демойско) юисмо
и нивно озвучување*

No Бр	Vowels Самогласки	о	օ	у	е	е	ъ	а	и
	Consonants Согласки	Ѡ	Ը	Ւ		Ե	Ւ	-	Ի
1.	Б	Ծ	Ը			Ծ	Ը		
2.	в / Ք	Ճ	Վ	Վ		Ճ			
3.	Փ	Չ	Չ			Չ	Չ		
4.	М	Լ	Լ			Լ	Լ		
5.	Х	Ճ	Ճ			Ճ	Ճ		
6.	Г	Դ	Դ			Դ	Դ		
7.	Ա	Հ	Հ			Հ	Հ		
8.	Д	Ռ				Ռ		Ջ	Ջ
9.	Լ	Ղ		Ղ		Ղ		Ղ	
10.	Լъ	Ղ		Ղ		Ղ		Ղ	
11.	լ(Р) / ՚	Ղ		՚		՚		՚	
12.	Н / ՚	՚		՚		՚		՚	
13.	Խ / ՚	՚		՚		՚		՚	
14.	Կ	՚		՚		՚		՚	
15.	Ռ	՚		՚		՚		՚	

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот јазик на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)


	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
Суперлативи (Superlatives)					
1.			еМИ єШаН	Наше име	Our name
2.			еМИ єШаНъЈАН	Најнаше име	Our most significant name
3.			иНeВeЖ	Долго живен	Long lived
4.			иНeВeЖъЈАН	Најдолго живен	For ever living (Eucharistos)
5.			НeЖoБ	Божествен	Divine
6.			НeЖoБъЈАН	Најбожествен	The most divine

Прилог – Appendix
Дешифрирани зборови од средниот текст на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
7.			ѠЗНАН	Наниза	Neckless of necklasses
8.			ѠЗНАНЬЯН	Најнаниза	The most neckless of necklasses
9.			ИѠС	Наочит	Honourable
10.			ИѠСЬЯН	Најнаочитиот	The most honourable
11.			ѠМИ	ИМО	Name
12.			ѠМИЬЯН	Најимо	The most name
13.			ѠМИѠСАН	Наочито имо	Honourable name

Прилог – Appendix

(Дешифрирани зборови од средниот текст на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone))

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
14.			оМИęSaНьJaН	Најнаочито име	The most honourable name
15.			аЦНeМИęSaНьJaН	Најнаочитиот именец (Фараон)	The most honourable name (Pharaoh)
16.			еBaЦНeМИęSaНьJaН	Најнаочитата име (Фараоница)	The most honourable woman (Pharaoh)
17.			oMeНьJaН	Најнакрај	At the end (Finally)

Еднина/множина на именки – нечленувани/членувани форми (Singular/Plural of nouns – definite/indefinite forms)

18.			oТЛ	Лето	Summer
-----	---	---	-----	------	--------

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот текст на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
19.			ИоТЛ	Лета	Summers
20.			оМеIII	Свештеник	Priest
21.			ИоМеIII	Свештеници	Priests
22.			иШ	Камен	Stone
23.			ИиШ	Камења	Stones
24.			еВ ъШ аН	Камена градба	Temple

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот текст на каменоот Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
25.		Ҝ	ИeВ ьШ аН	Камени градби	Temples
26.		Ӆ //	РадопсоГ	Господар	Master (Lord)
27.		Ӆ //	ИРадопсоГ	Господари	Masters (Lords)
28.		Ӆ //	оТРадопсоГ	Господарот	The Master (The Lord)
29.		Ӆ //	аТРадопсоГ	Господарите	The Masters (The Lords)
30.		Ӆ	еВeЖ	Живо	Alive

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот јазик на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
31.			оТеВეЖ	Живото	The Living
32.			Ацед	Деца	Children
33.			ОмаЦед	Децата	The children
34.			ъЈоМаЦед	Децата мои	My children
35.			АНаЦед	Децана	Those children
36.			АгоБ	Бога	God
37.			ОмагоБ	Боговите	Gods
Пиктографски знаци (Pictographic signs)					
38.			АГОБ	Бога	God

Прилог – Appendix

(Дешифрирани зборови од средниот текст на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone))

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
39.		///	АДОПСОГ	Господа	Lord
40.		✓		Покојник	The dead person
41.		Ж		Змија	Snake (cobra)

Имиња на предци (владетели) на фараонот и нивни сопруги (Names of the pharaoh's ancestors and their wives)

42.		< / \ III P	ъЈоТ ИeJeViД oMaГoБ	Тој кому боговите му се восхитуваат	Epiphan (Beloved of Ptah)
43.		< / \ III P	єЗъJaН oJeViД oMaГoБ	Нејзе боговите ѝ се восхитуваат	Epiphania
44.		< / \ III P	еViДaНeЖoБjaН ъЈoMoЉBaNaГoБ	Најбожена се восхитува на нај- големиот мој бог	Arsinoe

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот јазик на каменот од Розеша – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
45.			еВеS	Светол (Видое)	Adelphoi
46.			еВеSeЖиШН	И Нашиот светол	Philadephoi
47.			оТИeSaНyJaН eЖиШН	И Нашиот најочитиот	Philopator
48.			НИeКeBoKaНyJ	Јунакот вечен	Soteres
49.			еMIeП уЉeЖ	Добродетел	Euergetai (benefactor)
50.			еViДaНeЖoБjaН oMI ьJoMoЉBaNaГoБ oТИeSaНyJaН eЖиШН	Најбожена се восхитува на нај- голем мој Бог имо на и нашиот најочит	Arsinoe Philopator

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот текст на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
51.			еViДaНeЖoБjaH ьJoMoJeBaNaGoB oBeSeЖiШH oMI	Најбожена се вос- хитува на најголем мој бог имо на и нашиот светол	Arsinoe Philadelhos
52.			oM ьBeC aGoB өJЬBaH eMiEП uJЬeЖ oMI eJ	На најголемиот бог победа моја сопруга на Добродетел	Berenice Euergetai

Титули на млади прислужнички (Categories of young maids)

53.			oTeC oMaGoB eZjaH aЦ(cT)eViД oTeC oMaGoB eZjaH aЦ(cT)eViД	Нејзе боговите сите ѝ се диват Нејзе боговите сите ѝ се диват	Athlophoroi
54.			агоБ аH аЦ(cT)eViД аЦeHaHA	Се диви (восхиту- ва) на богот Ана- неца (бог на обновата)	Kanephoroi

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот јазик на каменот од Розеша – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
Обраќање кон господарите – единина/множина и со членување (The ways of Calling the Masters – singular/plural and definite forms)					
55.		׀ λ / / / Σ Ι Ι	еВѣЗан Иом оТладопсог	По наше нарекуван Господарот	Our way of calling the Master (Lord)
56.		׀ λ / / / Σ Ι Ι	еВѣЗан Иом Иладопсог	По наше нарекувани господари	Our way of calling the master (Lords)
57.		׀ λ / / / Σ Ι Ι	еВѣЖан Иом аТладопсог	Моите на живо господари (живи господари)	My Alive Masters (Lords)
58.		׀ λ / / / Σ Ι Ι Η λ / / / Σ Ι Ι	еВѣЗан Иом оТладопсог еВѣЗан Иом еѓи оТладопсог	По наше госпо- дарот по наше господарот (врховен свеште- ник)	We call the master of the master (Sacred)

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот јазик на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
59.		λ///Σ λ///Σ ν-	еВeЗaH ИoB A ЛадопсoГ еВeЗaH И ЛадопсoГ	A Вие ги викате Господар и ги викате Господар (Свети)	And you call the master and call the master (Sacred)
60.		━/━/━	аH иШадопсoГ ѡMoM	На мојот госпо- дар каменот	My master's stone

Лигатури со на (Ligatures with on, at)

61.			еЦиaH	Најценет	The most respected
62.			еMeCиaH	Најсемејство	The best family
63.			ъBeЗaH	Наречен	Called

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот текст на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
64.		Σ	еВeЗaH	Нарече	Called

Имиња на богови – египетски со превод на античко-македонски и на античко-грчки
(The Gods names – ancient Egyptian with translation in ancient Macedonian and ancient Greek)

65.		III'Ζ<νLοJ	еBaЦaПyГ агоБ аЦeНаHA	На Египќаните Богот Ананеца	Egyptian God Ananetsa (Osiris)
66.		IΔIII'Ζ-Ι-	еBеЗaH ИoM A иЛ АгоБ	Нашиите го нарекуваат Бог на шумата (обновата)	Our people call him the god of forests (renewal)
67.		νΔIII'Ζ	агоБ аTeНаHA aЧЛ	Богот Ананета на Л'чот (светлосниот зрак)	Goddess Ananeta of sunrise ray (Isis)

Прилог – Appendix

(Дешифрирани зборови од средниот јазик на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone))

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
68.			аЦНемиेसанъяН ИёсъяН еВёзан Иом иоТЛ агоБ	Најсветлото наше име, нај- светлиот, моите го нарекуваат бог на летата	Pharaoh, the brightest, our people call him the God of the Summers
69.			ајимЗ агоБ оТуТ	Туто богот змија	Thoth god cobra
70.			агоБ єЗУ аН О ајимЗ	Богот змија на устието	God Seth (snake) of the Delta of the Nile
71.			HyCAаH Е агоБ	Богот е на Асуан	The God of Asuan
72.			НИюШаH агоБ	Богот нашион	The God of ours

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот јазик на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
Имиња на богови – античко-грчки со превод на античко-македонски (The God's names in ancient Greek with translation in ancient Macedonian)					
73.			єС агоБ аН еTeШeЖaHeH Н	Богот на светлината жешка	God Hefest
Имиња на богови – античко-македонски (The names of ancient Macedonians Gods)					
74.			еS агоБ	Богот на светлината	The God Zeus
75.			еS агоБ оВeШaH	Нашиов бог на светлината	Our God Zeus
76.			аC агоБ	Богот Са (на лозјата)	The God of wineyards
77.			оX агоБ	Богот Хо	The God of war

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот текст на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)


	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
78.			оЦ агоБ	Богот Цо	The God [Dzho]
79.			иВ агоБ	Богот Ви	The God [Vi]
80.			оВ агоБ	Богот Во (Вода)	The God [Vo] of the water
81.			еВ агоБ	Богот Ве	The God [Ve] of the builders
82.			аК агоБ	Богот Ка	The God [Ka]
83.			еД агоБ	Богот Де	The God [De]
84.			ајимЗ агоБ	Богот Змија	The God Snake
85.			аЧЛ агоБ	Богот ЛЧа (на светлосниот зрак)	The God [Ltcha] of the sunrise

Прилог – Аpendix

Дешифрирани зборови од средниот текст на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
86.		ΙΔΙΙΙΙ	иЛ агоБ	Богот Ли	The God [Li] of the renewal

Свештенички класи (Categories of priests)

87.		ΙΣΙΙΙΙΙΙΙΙ	ИēС агоБ оМаЦеД	Децата на богот на светлината	High priests
88.		ΙΠΙΙΙΙΙ	ИоМеШ оМ аЦеД	Деца на свештениците	Prophets
89.		νΙΙΙΙ	аЦеД єС АГОБ аН	На бога се деца	They are God's children
90.		ΙΠιιι	АеДаNoMaЦeД	Децата на Деа (Божица мајка) – Македонци	The children of Dea (Mother of Gods) – Macedonians
91.		↓ΙΙΙΙΙΙ	оХагоБ аН аНаЦеД	Децана на богот Хо	The children of the God of war

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот шекспирски на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
92.			И AeДaNoMaЦeД ѡЦ агоБ аH	Децата на Деа и на Богот Ѡо	The children of the God [Dzho]
Поими со Se (светло) (Terms with [Dze] – Bright)					
93.			ИeS	Светли	Bright
94.			ѡBeS	Светлина	Light (brightness)
95.			AeS	Светла	Bright
96.			А ъШ aH ѡBeS	Светлина наша	Our light
97.			AeS єЗнaHjaH	НajNализа Светла	The most neckless of necklesses bright

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот текст на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
--	--------------------------	--	--	--	-----------------------------------

Поим за камен – (ancient Macedonian term for the stone)

98.			иШ	Ши	Stone
-----	---	---	----	----	-------

Поими со камен (ши) (Terms based on the term stone)

99.			оТаЦиШ	Тврд камен	Hard Stone
100.			ъЈeВ иШ аН	На камен изграден	Built on stone
101.			еВ ьШ аН	Камена градба	Temple
102.			ИeВ ьШ аН	Камени градби	Temples
103.			ИeSIeВ ьШ аН	Камени градби светли	Bright temples

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот текст на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
104.			В ИeB ьШ aH	Камениве градби	These temples
105.			НeB ИeB ьШ aH	Вграден во камени градби	Built into temples
106.			еB ИeB ьШaH eЗeB	Да се навезе (запише) во камени градби	To be embroidered (written) in temples
107.			НeB aH ьШ aH	На камен направен	On stone made
108.			еНeЗeBaNiШaH	На камен навезени	On stone embroidered
109.			A ьШ aH	Наша	Our
110.			АeЛaH	Статуа	Statue

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот шекст на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
111.			ѠЗОЛАН	Слика (нарез)	Image (picture)
112.			ѠТЕВѢЖ ЗОЛАН	Живата слика	The living image
113.			ѠВѢЖ	Живо	Alive
114.			ѠТАЦИШВВѢЗОЛАН	Слика (нарез) во стена тврда	Image on hard stone
115.			ѠТАЦИШВВАСЬЕРАН	Рецки во тврд камен	Scribes on hard stone
116.			ѠНАПЬГАН ЪЈЕРАН	Рецки На Гупане	Egyptian Scribe (Hieroglyphs)
117.			ѠЦЈЕРАН	Рецки	Scribes

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот јазик на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
118.		Ι / Ι Ι /	ИИИePH	Нашите рецки	Our scribes
119.		ΙΙ Ι /	οΜΙΙePH	Мои рецки	My scribes
120.		ΙΙ	oMaC	Само	Only
121.		Ι Ι / Ι Ε Ι Ι Ι	ИePHeSoMaCaПyГaH	Само рецки Египетски	Only the Egyption scribes
122.		ΙΡ	AиoPaH	Куќа	House
123.		Σ / Ρ	εB ьШ aH HoP	Врховна канцеларија	Supreme office
124.		ΙΡ Κ ΙΡ	εЦИaH AиoPaH AиoPaH	Куќа на куќата на срцето (телото)	Inner shrine (House of the 'house of the heart' – body)

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот текст на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
125.			АИоРаН аЦНемИеSaНьJaН	Куќа на фараонот	Pharaoh's House
126.			аЦeЖ иС аН	На собир на пророците	Prophets assembly
127.			еЖeДaН	Надеж	Hope

Сврзници (Conjunctions)

128.			И	И	And
129.			А	А	But
130.			ЛeЗ	Како и	As well as (also, too)

Прилог – Appendix

(Дешифрирани зборови од средниот јазик на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone))

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
131.			ъјаПани	И па	And
132.			еѓи	Неговиот	His
133.			BB	Bo	In, On

Имиња на држави и народи (Names of territories and peoples)

134.			оТПъуѓАаH	Египет	Egypt
135.			еВИџСъJaHiCaH	На Синај сите	Sinai
136.			ИНаHъTaHоJeBaHaгoБ	Најголемиот Бог Чо на Тнани	The greatest god [Cho] of Tnani (Netanya)

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот јазик на каменот од Розеша – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
137.		◀VLJ	еВaЦaПъуГ	Ѓупциве	These Egyptians
138.		Л	оM аПъГaH	На Ѓупамо	To the egyptians
139.		ХЛ	еНaПъГaH	На Ѓупане	The Egyptians
140.		ДЛ	еВъJaHaД aH	На Данајциве	Danai's
141.		ДЛ	еВъJaHaД	Данајци	Danai
142.		Л	оЦHaHaП aH	На фестивалот (панаѓурот)	At the festival (fair)
143.		ДЛЛ	оЦHaHaП aH eЖeДaH	На панаѓурот на надежта	At the festival (fair) of the assumption (hope)

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот јазик на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
144.		JUZ	уЈаЧНeЗaH	Се назначуваат	Being appointed
Други (Other)					
145.		ј	ъјоТ	Toj	He
146.		Ч	еЗeB	Везе	Embroider (writes beautifully)
147.		Л	ЛоТоПЬ	Од градот	From the town
148.		Н	НeВeЗaH	Наречен	Called
149.		З	еЗHaH	Наниза	Neckless
150.		ј	ъјoM	Moj	My (mine)

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот текст на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
151.			оМ	Јас	I
152.			ИоМ	Мои	My (mine)
153.			ИоВ	Вие	You
154.			ИВЫЈ	Јави	Decreed
155.			оМВЫЈ	Наредуваме	We ordered
156.			аH	На	To (on, onto)
157.			еДЬБ	Да биде	To be

Прилог – Appendix

Дешифрирани зборови од средниот текст на каменот од Розета – (Deciphered words and terms from the middle text of the Rosetta Stone)

	Оригинал The original	Генерирана транскрипција Generated transcript	Читање (од десно на лево) Wiring for sound (in cyrillic alphabet from right to left)	Толкување Interpretation in contemporary Macedonian	Англиски Equivalent in English
158.		III ✕ III	АГОБ аН АГОБ	Бога на Бога	God of God
159.		— ✕ —	аЦоРаН	Тажи (нарица)	Lament
160.		/ —	НъJ	Младенче (син)	Offspring
161.		✗ —	еНеJ	Роденден	Birthday
162.		/ \ ✕ +	НИаK оМИ ёШаH	Нашите непријатели	Our enemies
163.		/ <> III	НеB оB агoB	Градба на Богот на водите (канал)	Construction of the god of waters (water canal)
164.		ft	оTaТАaH	На тато	Father's